

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За мед, матична млеч и други пчелни производи наменети за исхрана на луѓето за увоз во Република Северна Македонија
For honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption for dispatch to the Republic of North Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia			
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor	I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a	
	Име /Name	I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority			
	Адреса /Address	I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority			
	Тел. /Tel.				
	I.5. Примач /Consignee	I.6.			
	Име /Name				
	Адреса /Address				
	Поштенски број /Postal code				
	Тел. /Tel.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8.	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
I.11. Место на потекло /Place of origin	I.12.				
Име /Name	Број на одобрение /Approval number				
Адреса /Address					
I.13. Место на натовар /Place of loading	I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
I.15. Средства за транспорт /Means of transport	I.16. Влезен ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM				
Авион <input type="checkbox"/> /Aeroplane	Брод <input type="checkbox"/> /Ship	Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Railway wagon			
Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> /Road vehicle	Other <input type="checkbox"/> /Друго				
Идентификација /Identification	I.17.				
Документ на кој се повикува /Documentary references					
I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
	I.20. Количество /Quantity				
I.21. Температура на производот /Temperature of the product	Собна <input type="checkbox"/> /Ambient	Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled	Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen	I.22. Број на пакувања /Number of packages	
I.23. Број на плomba/контејнер /Seal/container number	I.24. Вид на пакување /Type of packaging				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for	Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> /Human consumption				
I.26.	I.27. За увоз или влез во РСМ /For import or admission into RNM				
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities					
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight	
		Објект за производство /Manufacturing plant			

ЗЕМЈА
Country

За мед, матична млеч и други пчелни производи наменети за исхрана луѓето
For honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption

Дел II: Сертифирање Part II: Certification	<p>II. Потврда за здравствена исправност/Health attestation</p> <p>II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number</p> <p>II.b.</p> <p>Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби од Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) Бр. 178/2002 од Европскиот Парламент и Советот од 28 јануари 2002, со кој се одредуваат генералните принципи и побарувања на законот за храна, воспоставувајќи ја Европската Агенција За Безбедност на Храна и одредувајќи ги процедурите кои се однесуваат на безбедност на храна (Сл.Вес. Л 31, 1.2.2002. с.1), Регулацијата (ЕЗ) Бр. 852/2004 од Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 за хигиена на храна (Сл.Вес. Л 139, 30.4.2004. с.1) и Регулацијата (ЕЗ) Бр. 853/2004 од Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 која ги одредува специфичните правила за хигиена на храна од животинско потекло и потврдувам дека медот, матичната млеч и пчелните производи опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека тие: /I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of the Law on food safety and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002, laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Agency and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p.1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p.55) and certify that the honey, royal jelly and apiculture products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕК) Бр. 852/2004 /it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004; - со нив е ракувано на соодветен начин, подготвувани се, пакувани и складирани на хигиенски начин во согласност со условите од Правилникот за општите барања за примарно производство и придружни операции како и општите барања за храна односно еквивалентниот Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 852/2004 /have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of the Book of Rules on general requirements for primary production and associated operations and the general requirements for food and/or equivalent for Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 <p>и/and</p> <ul style="list-style-type: none"> - запазени се гаранциите кои ги покриваат живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во планот за резидуи во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Директива 96/23/ЕЗ, и посебно членот 29. /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 29/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p.10) and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 					
	<p>Забелешки /Notes</p> <p>Дел I /Part I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа. /Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. - Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар. /Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. - Рамка I.19: Употреби го соодветниот ХС код: 04.09, 04.10. /Box reference I.19: Use the appropriate HS codes: 04.09, 04.10. Рамка I.20: Наведи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина /Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight - Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на плomba: само каде што е возможно. /Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable. <p>Рамка I.28: Вид на третман: Означи 'со ултразвук', 'хомогенизација', 'ултрафилтрација', 'пастеризација', 'без термички третман' Одобрен број на објектот: одобрен број или идентификациски број издаден од надлежниот орган /Box reference I.28: Treatment type: Indicate 'ultrasonication', 'homogenisation', 'ultrafiltration', 'pasteurisation', 'no thermal treatment' Approval Number of establishments: approval number or competent authority identification number as appropriate</p> <p>Дел II /Part II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот. /The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. <p>Официјален инспектор /Official inspector</p> <table border="0"> <tr> <td>Име (со печатни букви) /Name (in capitals):</td> <td>Професија и титула /Qualification and title:</td> </tr> <tr> <td>Дата /Date:</td> <td>Потпис /Signature:</td> </tr> <tr> <td>Печат /Stamp:</td> <td></td> </tr> </table>	Име (со печатни букви) /Name (in capitals):	Професија и титула /Qualification and title:	Дата /Date:	Потпис /Signature:	Печат /Stamp:
Име (со печатни букви) /Name (in capitals):	Професија и титула /Qualification and title:					
Дата /Date:	Потпис /Signature:					
Печат /Stamp:						